

МАКЕДОНСКАТА СВЕТИЦА

МАКЕДОНСКАТА
СВЕТИЦА

Повод за моето обраќање до јавноста се новообјавените книги на Ангелина Маркус - "Македонска древна медицина" и "Филип Втори Македонецот".

Пред повеќе од десет години, во Салонот 19,19 прв пат ја слушнав г-ѓа Ангелина Маркус како во своето излагање на тема Македонија, јавно се извинува за нејзината заблуда дека сите стари филозофи, мислителите, лекари, богови, биле Елини или Грци, бидејќи со нејзината компаративна анализа за времето и просторот каде што живееле и опстојувале, заклучила логично дека повеќето од нив се Македонци и поради тој несоборлив факт се гордее со нив.

Како дипломиран филозоф 35 години предавала античка филозофија и врз основа на пропишаните методски единици заклучила дека сите тие години јавно погрешно ги едуцирала своите ученици дека само во старо (античко) време постои грчка филозофија и ништо повеќе.

Меѓутоа, проучувајќи ги старите филозофи како Аристотел, Платон, Хипокрит, Питагора, Демокрит и други, нивното време на живеење, творење, нивните простори каде што живееле и се движеле, нивното потекло, во еден момент кај неа се случило нелогичните работи да се испреплетат во врзоп

и тогашните настани да се судрат еден со друг, така што на крајот, како светла мисла, се појавил крајниот логичен заклучок и како блесок на вистината останал податокот дека Аристотел и некои други филозофи, лекари и богови биле Македонци по род.

Од тој момент па до денешно време таа твори, пишува, настапува на јавни културни настани, во телевизии и пред странци, со цел да ја докаже вистината дека Македонецот, Македонија и нејзината почва се база за целата светска култура и воена филозофија.

Г-ѓа Ангелина Маркус досега има издадено повеќе книги и тоа: "По трагите на славните Македонци" (1998), "Македонски древни вредности" (2001), "Појми за македонските цареви", "Македонија на Македонците", со кои наметнува една историска вистина за Македонија и за Македонците. Многумина наши историчари и академици, топло завиткани во својот комодитет постигнат со изучувањето на Македонецот само во период од 150 години, се соочуваат со почитуваната г-ѓа Ангелина Маркус, која преку своите истражувања како со гулеги урива таквите стереотипни размислувања и дава надеж дека еден ден Европа и светската цивилизација оправдано ќе го стават Маке-

донецот на пиедесталот на културните и воените достигнувања на сметка на оние Елинските. Со тоа светската цивилизација ќе ги отстрани златните залепени македонски пердуви на грчкиот гавран.

Во една од книгите се дадени кумранските записи каде што преку 60 цареви е даден вековниот царски континуитет со владеењето на Македонија.

Преку тие царски лози, со нивниот исклучителен раскош, богатство, култура, како и со воената способност за одржување на Македонија како држава во континуитет, светската цивилизација ќе мора да се соочи, иако засега за големо чудо сè ова го игнорира и се фаќа како на јадица за елинската култура нарекувајќи ја грчка, кога дури до 1832 година таа како држава не постои освен како градови-државички.

Книгата "Македонска древна медицина" треба на денешните македонски лекари да им служи како основно четиво и со гордост на светските медицински симпозиуми да потенцираат дека за Македонците медицината била позната уште од најрани времиња. Познато е дека во тоа бурно македонско време, во текот на многубројните битки, се јавувала потреба да се лекуваат раните на војниците, така што преку директна прак-

тика медицината брзо напредувала, оставајќи траги сè до денешен ден.

Без разлика што нашите денешни непријатели или народи за сопствениот интерес наголемо го дезорганизираат Македонецот и потпикнуваат различни мислења дека Македонците се мали, колебливи, одат еден покрај друг, дека се предавници итн. Но, ќе дојде денот кога ќе се истакне дека сè тоа е лага, бидејќи воопшто не е случајно тоа што Македонците владееле на огромен географски простор, од Македонија до Индија.

За волја на вистината, на таков простор не може ниту еден народ да владее и да управува доколку луѓето не се сплотени меѓу себе. Само

единството и сплотеноста биле клучната спрега која на Македонците им овозможила да владеат на вака огромен простор.

Гѓа Ангелина Маркус, преку нејзиното богато познавање и творештво, како светица ни го осветлува тој макотрпен пат до вистината за Македонецот и Македонија да го заземат тоа почесно место во придобивките на народите во културната човекова цивилизација.

Таа, како светица, ни го нуди своето благородно срце кое е полно со љубов кон Македонија. Таа, како светица, ни го нуди своето богато познавање на стариот свет, со цел да излеземе на виделина од темниот свет на дел од нашите денешни

историчари и академци, кои сè уште талкаат во маѓепсан круг, цврсто држејќи се за сламка само за историските македонски настани од XIX и XX век.

Таа, како осветена душа, одговара на поканите и постојано се движи низ цела

етничка Македонија, прераскажувајќи ги херојствата, знаењето, културата, филозофијата, богатството и раскошот на старите Македонци.

Од сè срце треба да ѝ честитаме и да ѝ посакаме добро здравје, многу плодна работа.

Томе Секуловски,
Скопје

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови книги, кои авторите и ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција.

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и активности во земјава и во дијаспората, кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

Макавеј

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ
Америка 11\$ + 4\$
Европа 8€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ
Америка 9\$ + 4\$
Европа 7€ + 3€

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€